

PHILIPS

Fidelio

Безжичен домашен звучник
FS1



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:

www.philips.com/support

Содржина

1 Важно	3	6 Репродуцирај	14
Безбедност	3	Репродуцирај од Bluetooth уреди	14
Помош и поддршка	3	Контрола на репродукција	14
2 Вашиот безжичен звучник 4		Слушајте надворешен уред	14
Што има во кутијата	4	Слушајте го Spotify	15
Преглед на звучникот	4	Надградба на фирмвер	15
3 Да почнеме	6	Фабричко ресетирање	15
Вклучете во напојување	6		
Вклучување и исклучување	6		
4 Поврзување	7	7 Спецификации за производ	16
Поврзете се со Wi-Fi (Безжична операција)	7		
Поврзете го звучникот со телевизор на кој е овозможен Philips Play-fi	10		
5 Управување со осветлување	11	8 Решавање на проблеми	17
Спарување со Ambilight TV	11		
Следи музика	12		
Режим на светло на расположение	12		
Прилагодување на осветленост	13		
LED светло исклучено	13		
Преглед	13	9 Забелешка	19

1 Важно

Безбедност

Важно упатство за безбедност

- Уверете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долните делови од производот.
- Звучникот не смее да биде изложен на капење на течност или прскање.
- Не ставајте работи врз звучникот кои може да предизвикаат опасност (на пр. садови со течност, запалени свеќи).
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу звучникот за да има вентилација.
- Користете го звучникот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 45°C.
- Користете само приклучоци и додатоци наведени од производителот.



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на звучникот.
- Никогаш не им ставајте лубриканти на деловите од звучникот.
- Ставете го звучникот на рамна, цврста и стабилна подлога.
- Никогаш не го поставувајте звучникот врз друга електрична опрема.
- Користете го звучникот само во затворен простор. Чувайте го овој звучник подалеку од вода, влага, и предмети полни со течност.
- Чувайте го овој звучник подалеку од директна сончева светлина, отворен оган или топлина.
- Ризик од експлозија ако батеријата се замени со погрешен вид.

За 5G Wi-Fi уред

Уредот за работа во опсег од 5150 до 5350 MHz е само за внатрешна употреба за да се намали можноста од штетно попречување на коканални мобилни сателитски системи.

!							
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Помош и поддршка

За детална онлајн поддршка, посетете ја www.philips.com/support за да:

- го преземете упатството за користење и краткото упатство
- ги гледајте видео водичите (достапни само за избрани модели)
- најдете одговори на Често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со нашиот претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-страницата за да го изберете вашиот јазик, а потоа внесете го бројот на модел на производот.

Или, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, забележете го бројот на модел и серискиот број на вашиот производ. Може да ги најдете овие информации на задниот дел или на долните делови од производот.

2 Вашиот безжичен звучник



Ви честитаме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и препознајте ги предметите во вашиот пакет:

- Звучник
- Адаптер за струја
- Кабел за струја
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Меѓународна гаранција

Преглед на звучникот



①

- Го покажува статусот.
- Притисни и држи 3 секунди за да внесеш спарување со режим Ambilight телевизор.
- Притисни и избери го режимот на LED светлото.

②

- Притисни за да ја зголемиш или намалиш гласноста.
- Притисни и еднаш за да ја зголемиш светлината на LED светлото.
- Притисни и еднаш за да ја намалиш светлината на LED светлото.

③

- Пушти, паузирај или почни повторно во Bluetooth/Play-Fi плејбек.
- Притисни и еднаш за да избереш следната LED боја.

④ Wi-Fi LED индикатор (Бело)

LED состојба	Статус
Трепка	Пристапна точка за Wi-Fi (AP) режим
Двојно трепкање	Заштитена Wi-Fi поставка (WPS) режим
Константно на	Поврзано / Успешно спарени

⑤ 

Копче за поставување на Wi-Fi

- Активирајте Wi-Fi поставување за Play-fi.
- Притиснете и држете го копчето 3 секунди за да активирате WPS режим.
- Притиснете и држете го копчето 8 секунди за да активирате AP режим.

⑥  For service (За надградба)

- USB приклучник само за надградба на софтверот на звучникот. Нема функција за репродукција

⑦  DC in (DC влез)

- Поврзете со напојување.

⑧ *

- Притиснете и држете за да ја активирате функцијата за спарување или да го исклучите постоечкиот Bluetooth уред кој е спарен.

⑨ ○ Reset (Ресетирање)

- Притиснете со остат предмет 5 секунди за да ја обновите фабрички зададените вредности.

⑩ ○ Audio in (Аудио влез)

- Приклучник за аудио влез (3,5mm) за надворешен аудио уред.


⑪ Вградено LED светло

3 Да почнеме

Вклучете во напојување

- Звучникот се напојува од DC влез
- Поврзете го кабелот на адаптерот со DC IN портата на звучникот а потоа во мрежниот приклучок.
- Ризик од оштетување на производ!
Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.

LED состојба	Статус
Променете /Се свртува ја во сина боја за 40 секунди	Се обидува да се поврзе со рутерот
Исклучено	Wi-Fi поврзувањето е успешно
Трепка црвено 5 секунди	Wi-Fi поврзувањето е неуспешно



Вклучување и исклучување

Исклучете го кабелот на адаптерот од мрежниот приклучок за да го исклучите звучникот.



Забелешка

- Звучникот автоматски ќе се исклучи после 15 минути ако нема операции од корисник и пуштање на музика.

4 Поврзување

Поврзете се со Wi-Fi (Безжична операција)

(За верзија iOS и Android)

Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони, таблети, (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android телефони, итн.) на истата Wi-Fi мрежа, потоа може да ја користите апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi да го контролирате soundbar звучникот за да слушате аудио датотеки.

- 1 Преземете ја и инсталирајте апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi на телефон или таблет.



- Проверете дали пренасочувачот ви е вклучен и дали работи правилно.




Забелешка

- Во зависност од верзијата на уредот, екранот на операцијата и начинот на кој се извршуваат операциите може да се разликуваат.


- 2 Поврзете го вашиот телефон или таблет на истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го поврзете и вашиот soundbar звучникот.



- 3 Притиснете и држете (Wi-Fi) копче кое се наоѓа на задното кукиште 8 секунди за да активирате Wi-Fi поврзување.




- Додека звучникот да го направи вториот звук и потоа пуштете го копчето.



4 Почекајте додека светлосниот индикатор за Wi-Fi на предното кукиште не се промени од брзо трепкање во бавно пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира, тоа покажува дека звучникот влегува во режим за поставување на Wi-Fi.



5 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi. Следете ги упатствата од апликацијата за да го поврзете овој производ со Wi-Fi мрежа.



6 После успешното Wi-Fi поврзување, светлосниот индикатор за Wi-Fi ќе престане да пулсира и ќе стане постојан. Штом го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, може да го контролирате од кој било паметен телефон или таблет на истата мрежа.

7 По поврзувањето, може да го промените името на уредот. Може да изберете од понудени неколку имена или да создадете ваше сопствено со избирање на Custom Name (Прилагодено име) на крајот од списокот за имена. Во спротивно, тоа ќе го следи стандардното име.

8 После поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го со најновиот софтвер при вашето прво поставување. Надградбата на софтерверот може да трае неколку минути. Не го исклучувајте од напојување звучникот, не го исклучувајте уредот и не ја напуштајте мрежата за време на надградбата.



Забелешка

- После поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. После почетното поставување потребна е надградба. Без надградбата, нема да бидат достапни сите карактеристики на производот.
- Кога поставувањето за прв пат не е успешно, држете го (Wi-Fi) копчето на soundbar звучникот 8 секунди додека да се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi да се промени во бавно пулсирање. Ресетирајте ја Wi-Fi врската, рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го поставувањето.
- Ако сакате да преминете од една мрежа во друга, треба повторно да ја поставите врската. Притиснете и држете го копчето (Wi-Fi) на soundbar звучникот 8 секунди за да ја ресетирате Wi-Fi врската.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi. Рестартирајте ја апликацијата и обидете се да го поставите повторно.

AirPlay поставување

Користете AirPlay за да го поставите Wi-Fi поврзувањето на уред iOS (iOS7 или понов) и звучник.

- 1 iOS уред: Поставки > Wi-Fi > избери домашна мрежа [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Оди кон поставување за Wi-Fi. Името на уредот Play-Fi ќе се прикаже за 5 секунди.




- Изберете го уредот Play-Fi во поставките на Airplay.
→ Притиснете „Done“ кога поставувањето е завршено.




- После успешното Wi-Fi поврзување, светлосниот индикатор за Wi-Fi ќе престане да пулсира и ќе стане постојан.



- 2 Вратете се на апликацијата Philips Sound за да му дадете име на уредот.



- 3 По поврзувањето, може да го промените името на уредот. Може да изберете од понудени неколку имена или да создадете ваше сопствено со избирање на Custom Name (Прилагодено име) на крајот од списокот за имена. Во спротивно, тоа ќе го следи стандардното име.



WPS режим

Ако вашиот пренасочувач има заштитена Wi-Fi поставка (WPS), може да ја поставите врската без да внесувате лозинка.

- 1 Притиснете и држете го копчето  (Wi-Fi) 3 секунди. Ќе слушнете звук и светлото на Wi-Fi ќе почне да трепка двојно.
- 2 Притиснете го копчето WPS на вашиот пренасочувач. Копчето обично е означено со ова WPS лого.
- 3 После успешното Wi-Fi поврзување, светлосниот индикатор за Wi-Fi ќе престане да пулсира и ќе стане постојан.





Забелешка

- WPS не е стандардна карактеристика на сите пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач нема WPS, тогаш користете стандардно Wi-Fi поставување.
- Притиснете го копчето  (Wi-Fi) еднаш ако сакате да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе после 2 минути.

Поврзете го звучникот со телевизор на кој е овозможен Philips Play-fi

- 1 Вклучете го вашиот DTS Play-fi телевизор поврзан на интернет.
↳ Звукот на телевизорот е исклучен.
- 2 Внесете го менито Settings (Поставки) на телевизорот.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Поставки > Звук > DTS Play-fi)



Поставување на Опкружувачки звук

Следете го поставувањето на екранот.

DTS Play-Fi Wireless Home Theater

Experience immersive home theater audio with Play-Fi wireless subwoofers, soundbars, surround speakers, or a Play-Fi receiver that powers home theater speakers.

Setup

Front Speakers < One >
Surround Speakers < Two >
Subwoofer < One >
Continue...

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Wireless Home Theater

Front Speakers < One >
Surround Speakers < Two >
Subwoofer < One >

Begin Setup...

The home theater speakers are now independent speakers.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Wireless Home Theater

Front Speakers < One >
Surround Speakers < Two >
Subwoofer < One >

Done

DTS Play-Fi

Поставување на Аудио на телевизор

Може да го пуштите аудиото од телевизорот на вашите домашни звучници безжично. Следете го поставувањето на екранот.

DTS Play-Fi TV Audio

Stream this TV's audio to wireless speakers throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers at play-fi.com

Connect Speakers

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi TV Audio

Play-Fi Speaker

Connect Speakers
Select Speakers
Volume

FS1

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi TV Audio

Play-Fi Speaker

Connect Speakers
Select Speakers
Volume

FS1

DTS Play-Fi

5 Управување со осветлување

Може да го поставите вграденото LED светло на звучникот да ја следи бојата на вашиот Philips Ambilight телевизор. Или, може да поставите светлото да покажува однапред поставен стил на боја или да го исклучите светлото.

Притискајте го копчето  со повторување на звучникот за да го промените режимот на светлина:


1. Работи со Ambilight / Следи музика (кога нема поврзано Ambilight телевизор или телевизорот е исклучен), 2. Амбиентално светло, 3. Исклучено.



- 2 Вклучете го телевизорот Philips Ambilight. Поставувањето на спарување на Ambilight телевизор треба да се направи на телевизорот.


- 3 Активирајте ја конфигурацијата како што е прикажано на Ambilight телевизор:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Поставки > Амбилајт > Амбилајт екstenзија > Амбилајт+Philips Безжични домашни звучници > Конфигурира).



- 4 Следете ги упатствата за поставување на телевизорот. Ќе ве упати да го притиснете долго  копчето на звучникот за да влезете во режим на спарување со Ambilight телевизор.

- 5 Кога звучникот ќе се отвори за спарување, светлата LED трепкаат жолто.



Спарување со Ambilight TV

Поставете ги вашите звучници да ги следат боите на Ambilight телевизорот. Звучникот ќе го прошири ефектот на Ambilight од еcranот на телевизорот.

- 1 Пред да почнете со постапувањето, уверете се дека звучникот и телевизорот се поврзани на истата Wi-Fi мрежа.

- 6** Кога звучникот ќе се спари со Ambilight телевизор, светлото LED на звучникот ќе го следи Ambilight телевизорот.



Забелешка


- Спарувањето ќе прекине постоењето на 2 минути.

Следи музика


Ако нема поврзан Ambilight телевизор или ако телевизорот е исклучен, LED светлото на звучникот автоматски ќе се преферира на Следи Музика додека се репродуцира музика.

Може да изберете еден од стиловите што ја следат динамиката на звукот.

- 1** Да го поставите LED светлото, притиснете на копчето на звучникот на Режим 1 "Работи со Амбилајт / Следи музика" режим.




- 2** Може да изберете еден од однапред поставените стилови на боја. За да ја поставите бојата, притиснете и за да го изберете стилот на боја што го сакате.




Режим на светло на расположение

Режимот на амбиентално светло (Режим на дневна соба) на вашиот звучник ви овозможува да го вклучите LED светлото (статично светло) со или без аудио репродукција. Па може да ја осветлите собата со LED светло.

- 1** За да го поставите LED светлото, притиснете на копчето на звучникот во Режим 2 режим на „Амбиентално светло“.



- 2** Може да изберете еден од однапред поставените стилови на боја. За да ја поставите бојата, притиснете и за да го изберете стилот на боја што го сакате.



Достапните стилови на амбиентално светло се:

- Топла бела - Стандардна статичка боја
- Жешка лава - Црвена статичка боја
- Длабока вода - Сина статичка боја
- Зелена природа - Зелена статичка боја
- Портокал - Портокалова статичка боја
- Лимон - Жолта статичка боја
- Лаванда - Светло виолетова статичка боја




Забелешка

- Снабдувањето со енергија нека биде поврзано во режим на амбиентално светло. Мрежата на Bluetooth врската не е потребна во режим на амбиентално светло.

Прилагодување на осветленост

Поставете го нивото на осветленост на LED светло.

- Притисни и еднаш за да ја зголемиш светлината на LED светлото.
- Притисни и еднаш за да ја намалиш осветленоста на LED светлото.



LED светло исключено

За да го исключите LED светлото, притиснете на копчето на звучникот во Режим 3 „Исклучено“.

Преглед

	Режим	Ambilight телевизор	LED состојба	Постапка
1	Следи Ambilight телевизор	Спарено	Следи ја бојата на Ambilight телевизор	<ul style="list-style-type: none">Притисни и држи 3 секунди за да влезеш во режим на спарување.
	Следи музика	Не е спарено	Варира според ритамот на аудиото при репродукција на музика	<ul style="list-style-type: none">Притиснете & копче за да ја изберете бојата.Притиснете & копче за да ја зголемите/ намалите осветленоста.
2	Режим на амбиентално светло (Режим на дневна соба)		Статична боја	
3	Исклучено		Исклучено	

6 Репродуцирај

Репродуцирај од Bluetooth уреди

Со звучникот, може да уживате во аудиото од вашиот Bluetooth уред.

Забелешка

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е овозможена на вашиот уред.
- Максималното растојание за спарување на звучникот и вашиот Bluetooth уред е 20 метри (66 стапки).
- Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат попречување.

- Притисни и држи го копчето  на задниот дел од кукиштето 8 секунди за да внесеш режим на Bluetooth спарување.
- На уредот Bluetooth префрлете се на Bluetooth, пребарајте и изберете "Philips Fidelio FS1" за да започнете поврзувањето.
- Изберете и репродуцирајте аудио датотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.

LED индикатор	Опис
Трепка сино бавно	<ul style="list-style-type: none">Подгответено за спарувањеПовторно се поврзува со последниот поврзан уред
Трајно сино	Поврзано

Забелешка

- За да го исклучите уредот, притиснете и држете  во времетраење од 2 секунди додека LED индикаторот да трепне набрзина сино.
- Кога го вклучувате звучникот, тој секогаш автоматски се обидува повторно да се поврзе со последниот успешно поврзан уред.
- За да ги избришите информациите за спарување, притиснете и држете  6 секунди додека LED индикаторот да почне бавно да трепка сино.


Контрола на репродукција

Кога е пуштена музика

 Притисни за да паузира или да продолжи со репродукција.

 Прилагоди јачина на звук

Слушајте надворешен уред



Поврзете го вашиот MP3 плеер за да ги пуштите вашите аудио датотеки или музика

Што е потребно

- Еден MP3 плеер.
- Еден 3,5mm стерео аудио кабел.

- 1 Со користење на стерео аудио кабел од 3,5mm, поврзете го MP3 плеерот со **AUDIO IN** конектор на овој производ.
- 2 Притиснете ги копчињата на вашиот MP3 плеер за да изберете и да ги пуштите аудио датотеки или музика.

Слушајте го Spotify

Користете го вашиот телефон, таблет или компјутер како далечински управувач за Spotify.

Одете на [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) за да дознаете како.

Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Ажурирајте фирмвер преку Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Поставки > Прецизно дотерување / Ажурирај Фирмвер)


Фирмверот за MCU и DSP може да се надгради до најновата верзија преку Philips Sound кој се напојува од DTS Play-fi. Одете во менито за поставки и изберете PS Fine Tune / Update Firmware опција за да го проверите. Ако надградбата е овозможена, иконата за надградба може да се притисни за да продолжи автоматски.

Штом производот ќе се поврзе со Wi-Fi, може да добие ажурирање на фирмвер преку воздух. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:

- 1 Поврзете го звучникот со напојување, користете игла за да го притиснете копчето **Reset** на задната страна од звучникот во траење од 5 секунди.



- Ќе слушнете звук и потоа звучникот автоматски ќе се рестартира.
- Звучникот ќе биде вратен на фабричките поставки.

7 Спецификации за производ



Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Општи информации

Снабдување со енергија	100-240V~ 50/60Hz
Потрошувачка на енергија	< 60W
Потрошувачка при подготвеност	< 0,5W
Димензии (Ш x В x Д)	142 x 253 x 142mm
Тежина (главна единица)	2,328Kg
Работна температура	0°C - 40°C

Појачало

Излезна моќност	60W RMS 120W MAX
Одговор на фреквенција	50-20000Hz
Сооднос на сигнал и шум	> 70db
Вкупна хармонична дисторзија	1%

Звучник

Импеданса	4ohm
Влезна моќност	30W (woofer) 20W (upfiring) 10W (високотонец)

Драјвер на звучник	1 x 3,5" woofer 1 x 25MM високотонец
Среден-домет	2 x пасивни радијатори 1 x 2,5" upfiring

Bluetooth

Bluetooth верзија	V5.0, AAC, SBC
Опсег на фреквенција	2402 ~ 2480 MHz
Максимална моќност на пренос	4dBm
Компабилни профили на Bluetooth	A2DP
Bluetooth домет	приближно. 20m

Поддржана мрежа

Безжична мрежа	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi опсег на фреквенција на предавател	2412-2462MHz
2.4G Wi-Fi моќност на предавател	13±2dBm
5G Wi-Fi опсег на фреквенција на предавател	5150-5850MHz
5G Wi-Fi моќ на предавател	11±2dBm

8 Решавање на проблеми



Предупредување

- Ризик од струен удар. Никогаш не го отстранувајте кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не обидувајте се сами да го поправите производот.

Ако се соочите со проблеми при користењето на овој производ, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако се уште имате проблем, добијете поддршка на www.philips.com/support.

Општо

Не се вклучува

- Проверете дали има струја во DC приклучникот.
- Уверете се дека DC IN приклучникот од звучникот е правилно поврзан.
- Како карактеристика за штедење на енергија, звучникот се исклучува автоматски 15 минути откако не е примен никаков аудио сигнал или ако не е поврзан аудио уред.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на овој звучник.
- Прилагодете ја јачината на поврзаниот уред.
- Во режим **AUDIO IN**, проверете дали репродуцирањето на музика преку Bluetooth е запрено.
- Уверете се дека вашиот Bluetooth уред е во рамки на работниот режим/оперативниот режим

Звучникот не реагира

- Рестартирајте го звучникот.

Bluetooth

Квалитетот на аудио репродукцијата од поврзаниот Bluetooth уред е лош.

- Bluetooth приемот е лош. Поместете го уредот поблизу до звучникот или отстранете ги пречките помеѓу уредот и звучникот.

Не можам да го најдам името Bluetooth од оваа единица на мојот Bluetooth уред

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спарете го уредот со вашиот Bluetooth уред.

Не може да се поврзе со Bluetooth уред

- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на уредот како да ја овозможите функцијата.
- Звучникот не е во режим на спарување.
- Овој производ е веќе поврзан со друг уред овозможен од Bluetooth. Исклучете го и обидете се повторно.

Wi-Fi

Wi-Fi Конекцијата не може да се воспостави.

- Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на пренасочувачот.
- Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблизу до единицата.
- Осигурете се дека лозинката е точна.
- Проверете ја функцијата WLAN или рестартирајте го модемот и Wi-Fi пренасочувачот.

Play-fi

Не може да ги открие уредите поддржани од play-fi од апликацијата.

- Осигурете се дека уредот е поврзан со Wi-Fi.

Не може да репродуцира play-fi музика.

- Одредена мрежна услуга или содржини кои се достапни преку овој уред може да несе достапни ако давателот на услуги ја прекине услугата.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi. Рестартирајте ја апликацијата.
- Кога звучникот е поставен како Stereo Pairs (Стерео парови) или Surround Sound (Опкружувачки звук), звучникот треба да се исклучи од апликацијата пред да се користи одделно.

9 Забелешка

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го поништат овластувањето на корисникот да го користи уредот.

Усогласеност



Со ова, TP Vision Europe B.V. Изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од Директивата 2014/53/EU. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерији опфатени со Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерији. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерији помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати. Се обидовме да овозможиме пакувањето лесно да може да се одвои на три материјали: картон (кутија), полистирен пена (тампон) и полиетилен (кесиња, заштитна облога од пена).

Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошени батерији и старата опрема.

FCC Изјава (Само за САД и Канада)

Овој уред е во согласност со Дел 15 од Правилата за FCC. Работењето е предмет на следните два условия: (1) овој уред не може да предизвика штетно попречување, и (2) овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што може да предизвика несакано работење на уредот.



Предупредување

- Промените или модификациите на овој уред кои не се изречно одобрени од страната која е одговорна за усогласеност може да го поништат овластувањето на корисникот да ракува со опремата.



Забелешка

- Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека е во согласност со ограничувањата за Класа В на дигитален уред, во согласност со Дел 15 од правилата FCC.

Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно попречување во станбена инсталација.

Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија на радио фреквенција и ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетно попречување на радио врските. Меѓутоа, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема не предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се советува да се обиде да го коригира попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- (1) Пренасочете ја или преместете ја антената за прием.
- (2) Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- (3) Вклучете ја опремата во штекер или коло различно од она на кое е поврзан приемникот.
- (4) Консултирајте го продавачот или искусен радио/телевизиски техничар за помош.

RF Изјава за предупредување

Овој уред е оценет дека ги исполнувал RF барањата за изложеност. Уредот може да се користи во преносни услови на изложеност без ограничување.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Овој уред содржи предавател(и) / приемник(ци) изземени од добивање на лиценца што се во согласност Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Работењето е предмет на следните два условия:

- 1** Овој уред не може да предизвика попречување.
- 2** Овој уред мора да прифати какво било попречување, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење на уредот.

Забелешка за заштитена трговска марка



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect /third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Спецификациите се предмет на промена без известување.
Посетете ја www.Philips.com/support за најновите ажурирања и документи. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. И ние ги користиме според лиценца.

Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.

TAFS1_10 UM MK_V1.0

